

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлуката за согласност на финансискиот извештај на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-204/1 од 15.07.2009 година со арх.бр.07-1483/2 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлуката за согласност на финансискиот извештај на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-204/1 од 15.07.2009 година со арх.бр.07-1483/2 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08- 1514/1
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП “Илинден“, н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година

Член 1

Се дава согласност на финансискиот извештај на ЈКП “Илинден“, н.Илинден бр.01-204/1 за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/2
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлуката за согласност на финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.02.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-151/1 од 21.07.2009 година со арх.бр.07-1483/3 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлуката за согласност на финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.02.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-151/1 од 21.07.2009 година со арх.бр.07-1483/3 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/2
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) и член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“, н.Илинден за периодот од 01.02.2009 година до 30.06.2009 година

Член 1

Се дава согласност на финансискиот извештај на ЈКП „Водовод“, н.Илинден бр.01-151/1 за периодот од 01.02.2009 година до 30.06.2009 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/3
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на индивидуални корисници – домаќинства бр.02-153/12 донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ со арх.бр. 07-1483/4 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлуката согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на индивидуални корисници – домаќинства бр.02-153/12 донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ со арх.бр. 07-1483/4 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/3
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на индивидуалните корисници-домаќинства бр.02-153/12 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на индивидуалните корисници-домаќинства бр.02-153/12 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/4
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласносност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти бр.02-153/11 донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ со арх.бр. 07-1483/5 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласносност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на правни субјекти бр.02-153/11 донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ со арх.бр. 07-1483/5 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/4
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „снабдување со вода за пиење“ на правните субјекти бр.02-153/11 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти бр.02-153/11 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/5
Од 31.08.2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за одржување, реконструкција и проширување на водоводната мрежа бр.02-153/10 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх.бр. 07-1483/6 од 31.08.2009 .

Се прогласува Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за одржување, реконструкција и проширување на водоводната мрежа бр.02-153/10 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх.бр. 07-1483/6 од 31.08.2009 што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/5
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

За согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за одржување , реконструкција и проширување на водоводна мрежа бр.12-153/10 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за одржување, реконструкција и проширување на водоводна мрежа бр.02-153/10 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/6
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на физички субјекти (домаќинства) на водоснабдителен систем бр.02-153/9 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх.бр. 07-1483/7 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на физички субјекти (домаќинства) на водоснабдителен систем бр.02-153/9 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх.бр. 07-1483/7 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/6
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на физички субјекти (домаќинства) на водоснабдителниот систем бр.02-153/9 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на физички субјекти (домаќинства) на водоснабдителниот систем бр.02-153/9 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/7
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на правни субјекти на водоснабдителен систем бр.02-153/8 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх.бр. 07-1483/8 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на правни субјекти на водоснабдителен систем бр.02-153/8 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх.бр. 07-1483/8 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/7
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на правни субјекти на водоснабдителниот систем бр.02-153/8 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на правни субјекти на водоснабдителниот систем бр.02-153/8 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/8
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласносност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти кои користат вода преку приклучок на индивидуални корисници бр.02-153/7 донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ со арх.бр. 07-1483/9 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласносност на Одлуката за утврдување на цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти кои користат вода преку приклучок на индивидуални корисници бр.02-153/7 донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ со арх.бр. 07-1483/9 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја донесе на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/8
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Одлуката за утврдување на цена на комуналната услуга „снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти кои користат вода преку приклучок на индивидуални корисници бр.02-153/7 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цена на комуналната услуга „ снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти кои користат вода преку приклучок на индивидуални корисници бр.02-153/7 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод, н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/9
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх. бр.07-1483/10 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх. бр.07-1483/10 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/9
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

за согласност на Одлуката за утврдување надоместок за одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување надоместок за одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/10
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на цени за издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх. бр. 07-1483/11 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Одлуката за согласност на Одлуката за утврдување на цени за издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод со арх. бр. 07-1483/11 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/10
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија (Сл. весник на Р.М бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

ОДЛУКА

За согласност на Одлуката за утврдување на цени за издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за утврдување на цени за издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5 од 23.07.2009 година донесена од Управниот одбор на ЈКП „ Водовод “ н.Илинден.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/11
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина Илинден – претставници на основачот со арх.бр. 07-1483/12 од 31.08.2009 година.

Се прогласува Решението за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина Илинден – претставници на основачот со арх.бр. 07-1483/12 од 31.08.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на седмата седница одржана на ден 31.08.2009 година.

Архив. Број 08-1514/11
Од 01.09. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.5/02) и член 96 од Законот за заштита на децата (Сл. весник на Р.М бр.98/00, 17/03, 113/05, 65/04, 98/08, 107/08), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 31.08.2009 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување на членови во Управниот одбор на ЈОУДГ Гоце Делчев, општина Илинден

Член 1

Со оваа Решение се врши именување на членови во Управниот одбор на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден - претставници на основачот, основана со Одлука на Советот на општина Илинден бр.07-1079/2 од 23.06.2009 година.

Член 2

За членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден, се именуваат:

- Миле Велиновски
- Ацо Андевски и
- Љупчо Бошковски

Член 3

Мандатот на именуваните членови на Управниот одбор на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден, изнесува 4 (четири) години.

Член 4

Ова Решение влегува во сила со денот на негово објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх. бр.07-1483/12
Од 31.08. 2009г.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Решение за именување на в.д. Директор на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина Илинден со арх.бр. 04-1416 од 04.04.2009 година.

Се прогласува Решение за именување на в.д. Директор на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина Илинден со арх.бр. 04-1416 од 04.04.2009 година.

Архив. Број 08-1514/12
Од 01.09.2009г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 100 став 9 од Законот за заштита на деца (Сл. Весник на РМ бр.98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08) Градоначалникот на општина Илинден, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување на в.д. Директор на ЈОУДГ Гоце Делчев, општина Илинден

Член 1

Лицето Катерина Бојковска се именува за вршител на должност – Директор на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден.

Член 2

Именуваната должноста ќе ја врши до избор на Директор на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден, но не повеќе од 6 (шест) месеци.

Член 3

Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.04-1416
Од 04.08.2009 г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Решение за за разрешување од должност Директор со ограничено овластување на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинденсо арх.бр. 04-1422 од 04.04.2009 година.

Се прогласува Решение за за разрешување од должност Директор со ограничено овластување на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинденсо арх.бр. 04-1422 од 04.04.2009 година.

Архив. Број 08-1514/13
Од 01.09.2009 г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 100 став 8 од Законот за заштита на деца (Сл. Весник на РМ бр.98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08) и член 16 од Одлуката за основање на Јавна општинска установа за деца Детска градинка- Гоце Делчев во општина Илинден со арх.бр 07-1079/2 од 23.06.2009, Градоначалникот на општина Илинден донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување од должност Директор со ограничено овластување на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден

Член 1

Лицето Ивица Трипуновски се разрешува од должноста Директор со ограничени овластувања на Јавната општинска установа Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден.

Член 2

Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а ќе се објави во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.04-1422
Од 04.08.2009 г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

СОДРЖИНА

Решение за прогласување на Одлука за усвојување на финансиски извештај на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-204/1 од 15.07.2009 година стр.1

Одлука за усвојување на финансиски извештај на ЈКП „Илинден“ н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-204/1 од 15.07.2009 година стр.1

Решение за прогласување на Одлука за усвојување на финансиски извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-151/1 од 21.07.2009 година стр.2

Одлука за усвојување на финансиски извештај на ЈКП „Водовод“ н.Илинден за периодот од 01.01.2009 година до 30.06.2009 година бр.01-151/1 од 21.07.2009 година стр.2

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цена на комунална услуга „снабдување со вода за пиење“ на индивидуални корисници – домаќинства бр.02-153/12 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод стр.3

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цена на комунална услуга „снабдување со вода за пиење“ на индивидуални корисници – домаќинства бр.02-153/12 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод стр.3

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цена на комунална услуга „снабдување со вода за пиење“ на правни субјектите бр.02-153/11 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод..... стр.4

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цена на комунална услуга „снабдување со вода за пиење“ на правни субјектите бр.02-153/11 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод стр.4

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за одржување, реконструкција и прошитување на водоводната мрежа бр.02-153/10 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод..... стр.5

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на пресметковни цени на услуги за одржување, реконструкција и прошитување на водоводната мрежа бр.02-153/10 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод стр.5

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на физички субјекти (домаќинства) на водоснабдителен систем бр.02-153/9 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод..... стр.6

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на физички субјекти (домаќинства) на водоснабдителен систем бр.02-153/9 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод стр.6

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на правни субјекти на водоснабдителен систем бр.02-153/8 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод..... стр.7

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на правни субјекти на водоснабдителен систем бр.02-153/8 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод..... стр.7

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цена на комунална услуга „снабдување со вода за пиење“ на правните субјекти кои користат вода преку

приклучок на индивидуални корисници бр.02-153/7 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водоводстр.8

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цена на комунална услуга „ снабдување со вода за пиење “ на правните субјекти кои користат вода преку приклучок на индивидуални корисници бр.02-153/7 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водоводстр.8

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водовод.....стр.9

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за одвојување на водоводен приклучок бр.02-153/6 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водоводстр.9

Решение за прогласување на Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цени за издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водоводстр.10

Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување цени за издавање на хидротехнички услови бр.02-153/5 донесена од Управниот одбор на ЈКП Водоводстр.10

Решение за прогласување на Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „ Гоце Делчев “ општина Илинден – претставници на основачот.....стр.11

Решение за именување на членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „ Гоце Делчев “ општина Илинден – претставници на основачотстр.11

Решение за прогласување на Решение за именување в.д Директор на ЈОУДГ Гоце Делчев, н. Илинден.....стр.12

Решение за именување в.д Директор на ЈОУДГ Гоце Делчев, н. Илинден.....стр.12

Решение за прогласување на Решение за разрешување од должност Директор со ограничено овластување на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден.....стр.13

Решение за разрешување од должност Директор со ограничено овластување на Јавна општинска установа за деца Детска градинка Гоце Делчев, општина Илинден.....стр.13

